

Службен весник

на Република Македонија

Број 131

22 октомври 2012, понеделник

година LXVIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3149. Закон за изменување и дополнување на Законот за експропријација.....	2	3153. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини.....	3
3150. Одлука за одобрување на Годишната сметка за 2011 година и Финансискиот извештај за работењето за 2011 година на АД Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје.....	2	3154. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ЈУ Дом за деца без родители „11 Октомври“- Скопје.....	5
3151. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за остварените резултати од работењето за 2011 година на АД Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје.....	3	3155. Програма за изменување на Програмата за распределба на средства од игри на среќа за 2012 година за финансирање на спортските федерации и клубови и проекти на Агенцијата за млади и спорт за унапредување на спортот во Република Македонија.....	6
3152. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на годишната претплата на Регистарот на прописи на Република Македонија за 2013 година.....	3	3156. Правилник за висината и начинот на определување на реално направените трошоци во кривичната постапка.....	6
		3157. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	11
		Огласен дел	1-68

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

3149.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за експропријација, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 октомври 2012 година.

Бр. 07- 4334/1 Претседател
18 октомври 2012 година на Република Македонија,
Скопје **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

Член 1

Во Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ број 95/12), во членот 6 став (1) алинеја 16 по зборот “воспитанието“ се става записка и се додава зборот “спортот“.

Член 2

Во членот 7 алинеја 1 по зборот “воспитанието“ се става записка и се додава зборот “спортот“.

Член 3

Насловот пред членот 8 и членот 8 се бришат.

Член 4

Членот 12 се брише.

Член 5

Во членот 22 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Кога се врши реализацијата на јавниот интерес од членот 5 став (2) од овој закон, предлогот за одземање на правото на користење на градежно земјиште го поднесува Државниот правобранител на Република Македонија.“

Ставот (3) станува став (4).

Во ставот (4) кој станува став (5) зборовите: „ставот (3)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (4).“

Член 6

Во членот 26 точката 1 се брише.
Точките 2, 3, 4, 5, 6 и 7 стануваат точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR EKSPROPRIJIM

Neni 1

Në Ligjin për eksproprijim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 95/12), në nenin 6 paragrafi (1) alineja 16 pas fjalës "edukatës" vihet presje dhe shtohet fjala "sportit".

Neni 2

Në nenin 7 alineja 1 pas fjalës "edukatës" vihet presje dhe shtohet fjala "sportit".

Neni 3

Titulli para nenit 8 dhe neni 8 shlyhen.

Neni 4

Neni 12 shlyhet.

Neni 5

Në nenin 22 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

"(3) Kur kryhet realizim i interesit publik nga neni 5 paragrafi (2) të këtij ligji, propozimin për heqjen e të drejtës për shfrytëzimin e tokës ndërtimore e parashtron Avokati Shtetëror i Republikës së Maqedonisë."

Paragrafi (3) bëhet paragraf (4).

Në paragrafin (4) që bëhet paragraf (5) fjalët: "paragrafi (3)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi (4)".

Neni 6

Në nenin 26 pika 1 shlyhet.
Pikat 2, 3, 4, 5, 6 dhe 7 bëhen pika 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6.

Neni 7

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3150.

Врз основа на член 383, став 1, точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08 42/10, 48/10 и 24/11), Владата на Република Македонија, во својство на Собранието на Акционерското друштво Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА
ЗА 2011 ГОДИНА И ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТЕЊЕТО ЗА 2011 ГОДИНА НА АД
ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка за 2011 година и Финансискиот извештај за работењето за 2011 година на АД Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје, УО бр.02-975/192/3 и УО бр. 02-975/192/2 од 20.2.2012 година, усвоени од Управниот одбор на Акционерското друштво на седницата, одржана на 20.2.2012 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7274/1
16 октомври 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот на
Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

- “Гечерлиски Рид 1“ - штина Босилово за минерална суровина песок и чакал;
 - “Гечерлиски Рид“ - општина Босилово за минерална суровина песок и чакал;
 - “Моране“ - општина Студеничани за минерална суровина песок;
 - “Рамна Нива“ - с. Богомила општина Чашка за минерална суровина кварц;
 - “Пештерница“ - општина Неготино за минерална суровина песок, глина и лапорец;
 - “Пепелиште“ - општина Неготино за минерална суровина песок, глина и лапорец;
 - “Стара Корија“ - општина Липково за минерална суровина дијабаз;
 - “Врпчовски“ с. Доброшинци – општина Василево за минерална суровина песок и чакал;
 - “с. Ново Коњарево“ - општина Ново Село за минерална суровина песок;
 - “Петралица“ - општина Ранковце за минерална суровина глина;
 - “Манастирец“ - општина Карбинци за минерална суровина глина;
 - “с. Марул“ - општина Прилеп за минерална суровина кварц;
 - “с. Вепрчани“ - општина Прилеп за минерална суровина кварц;
 - “с. Тополчани“ - општина Прилеп за минерална суровина кварц;
 - “Извор“ - општина Другово за минерална суровина варовник;
 - “Оцалија“ - општина Карбинци за минерална суровина шкрилец;
 - “Голем Рид“ - општина Радовиш за минерална суровина шкрилец;
 - “Кашка“ с. Кишино - општина Лозово за минерална суровина кајанит;
 - “Гладница“ - општина Кавадарци за металични минерални суровини;
 - “с.Лакавица“ - општина Штип за металични минерални суровини;
 - “Рударе“ - општина Кратово за металични минерални суровини;
 - “с. Коњско“ - општина Гевгелија за металични минерални суровини;
 - “с. Патишка Река“ - општина Сопиште за металични минерални суровини;
 - “с. Стиник“ - општина Ново Село за металични минерални суровини;
 - “с. Винце“ - општина Куманово за металични минерални суровини;
 - “Каменица“ - општина Македонска Каменица за металични минерални суровини;
 - “Коњска Река“ - општина Гевгелија за металични минерални суровини;
 - “с.Сушица - Ново Село“ - општина Ново Село за металични минерални суровини;
 - “с. Карабичане“ - општина Куманово за металични минерални суровини;
 - “с. Лавци“ - општина Ресен за металични минерални суровини;
 - “с. Нивичино“ - општина Василево за металични минерални суровини;
 - “Саса“ - општина Македонска Каменица за металични минерални суровини;
 - “с. Дуње“ - општина Прилеп за металични минерални суровини;
 - “с. Крушевица“ - општина Прилеп за металични минерални суровини;
 - “с. Кожле“ - општина Петровец за металични минерални суровини;
 - “с. Штавица“ - општина Прилеп за металични минерални суровини;
 - “с. Будинарци“ - општина Берово за металични минерални суровини;
 - “Црн Врх – с. Елово“ - општина Студеничани и општина Сопиште за металични минерални суровини;
 - “Муратица – с. Никуштак“ - општина Липково и општина Арачиново за металични минерални суровини;
 - “с. Малчиште“ - општина Студеничани за металични минерални суровини;
 - “с. Кулата“ - општина Делчево за металични минерални суровини;
 - “Мајден“ - општина Кавадарци за металични минерални суровини;
 - “с. Цермо – с. Јелошник“ - општина Тетово и општина Теарце за металични минерални суровини;
 - “с. Долно Јаболчиште – с. Дреново“ - општина Чашка за металични минерални суровини;
 - “Двориште“ - општина Берово за минерална суровина бакар и злато;
 - “Арничко“ - општина Кавадарци за минерална суровина хром;
 - “Зелен Град“ с. Јамиште - општина Пробиштип за минерална суровина олово и цинк“;
 - “Брждани“ - општина Другово за минерална суровина железо;
 - “Турје“ - општина Другово и општина Дебарца за минерална суровина железо;
 - “Билбил Камен“ - општина Битола за минерална суровина гранит;
 - “Дрманка“ - општина Прилеп за минерална суровина гранит;
 - “Кладник“ с. Козица - општина Другово за минерална суровина мермер;
 - “Црн Габер“ с. Бабино - општина Демир Хисар за минерална суровина мермер и
 - “Под Ано“ - општина Валандово за минерална суровина геотермална вода“.
- Концесиите за детални геолошки истражувања од став 1 од овој член се доделуваат поодделно.
- Концесиите за детални геолошки истражувања ќе се доделат:

- на понудувачите што ќе успеат да ги задоволат условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесиите за детални геолошки истражувања на минерални суровини ќе биде спроведена во рок од 270 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија ја одобрува тендерската документација.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални суровини, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7825/1 16 октомври 2012 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
--	---

3154.

Врз основа на член 54 а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007 и 35/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 16.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈУ ДОМ ЗА ДЕЦА БЕЗ РОДИТЕЛИ „11 ОКТОМВРИ“- СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција за млади и спорт му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Пинг- понг маса	броја 2
Пинг - понг сетови	броја 6
Пинг - понг топчиња	броја 36
Фудбалски топки	броја 4
Кошаркарски топки	броја 4
Ракометарски топки	броја 2
Одбојкарски топки	броја 2
Дигитални фото апарати	броја 2
Дигитална камера	броја 1
Шаховски табли	броја 6
Домино сетови-	броја 4
"Guess who adult" игри	броја 4
Мини систем и DVD	броја 1

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на ЈУ Дом за деца без родители „11 Октомври“- Скопје.

Член 3

Директорот на Агенцијата за млади и спорт, склучува договор со директорот на ЈУ Дом за деца без родители „11 Октомври“-Скопје со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7685/1 16 октомври 2012 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
--	---

3155.

Врз основа на член 43 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2012 година („Службен весник на Република Македонија“, бр.180/2011) и врз основа на член 16 ставови (5), (7) и (8) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“, бр. 24/2011, 51/2011, 148/2011 и 74/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.10.2012 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА ОД ИГРИ НА СРЕЌА ЗА 2012 ГОДИНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СПОРТСКИТЕ ФЕДЕРАЦИИ И КЛУБОВИ И ПРОЕКТИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И СПОРТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СПОРТОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Програмата за распределба на средства од игри на среќа за 2012 година за финансирање на спортските федерации и клубови и проекти на Агенцијата за млади и спорт за унапредување на спортот во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр.12/2012), во Делот I. Програма 2, Потпрограма 20 спорт, категорија 46 субвенции и трансфери, во точката 1, Раздел 161.01 - Агенција за млади и спорт, Потпрограма 20-спорт Ставка 463 - Трансфер до невладини организации, во табеларниот преглед во колоната „Износ“ во редот бр. 1 износот „12.500.000,00“, се заменува со износот „12.200.000,00“, а во редот бр. 2 износот „5.500.000,00“, се заменува со износот „5.800.000,00“.

Во потточката 1. „Партиципација за финансирање на поднесените проекти од страна на националните спортски федерации“ износот „12.500.000,00“ се заменува со износот „12.200.000,00“.

Во потточката 2. „Партиципација за финансирање на поднесените проекти од страна на националните спортски федерации за други корисници во спортот, износот „5.500.000,00“ се заменува со износот „5.800.000,00“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7690/1
16 октомври 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот на
Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

ВРХОВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3156.

Врз основа на член 109 од Законот за кривичната постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 150 од 18.10.2010 година), в.д. Претседателот на Врховниот суд на Република Македонија, по претходно прибавено мислење од јавниот обвинител на Република Македонија, пропишува

П Р А В И Л Н И К ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РЕАЛНО НАПРАВЕНИТЕ ТРОШОЦИ ВО КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Правилник се уредува висината и начинот на определување на реално направените трошоци во кривичните постапки спроведени во судовите на Република Македонија.

Член 2

Трошоците на кривичната постапка се издатоците направени по повод кривичната постапка, од нејзиното поведување до нејзиното завршување и издатоците за преземени истражни дејствија пред истражната постапка.

Трошоците на кривичната постапка опфаќаат:

- 1) трошоци за сведоци, вештаци, преведувачи, толкувачи и стручни лица, трошоците за визуелно-тонско снимање и препис на снимките, како и трошоци на увидот;
- 2) превозни трошоци на обвинетиот;
- 3) издатоци за приведување на обвинетиот, односно на лицето лишено од слобода;
- 4) превозни и патни трошоци на службените лица;
- 5) трошоци за лекување на обвинетиот за време додека се наоѓа во притвор, како и трошоци за породување, освен трошоците што се наплаќаат од фондот за здравствено осигурување;
- 6) паушален износ;
- 7) награда и нужни издатоци на бранителот, нужни издатоци на приватниот тужител и на неговиот законски застапник, како и награда и нужни издатоци на неговиот полномошник и
- 8) нужни издатоци на оштетениот и на неговиот законски застапник, како и награда и нужни издатоци на неговиот полномошник.

Член 3

На сведокот, вештакот, толкувачот, постојаниот судски преведувач и стручното лице што за ист ден или за повеќе денови еднопозруго се повикани во тоа својство по два или повеќе предмети, им припаѓа само еднократен износ на патните трошоци, на дневниците и на надоместокот за загубената заработувачка.

Износот од претходниот став на овој член ќе се подели на сите предмети по кои сведокот, вештакот, толкувачот, постојаниот судски преведувач и стручното

лице, учествувало и тоа соодветно на времетраењето на сведочењето, вештачењето, толкувањето, преведувањето и давањето на објаснение по секој предмет.

Во случајот од став 1 на овој член на вештакот, толкувачот, постојаниот судски преведувач и стручно лице им припаѓа награда одделно за секое извршено вештачење, толкување, преведување односно давање на објаснение.

Член 4

На сведокот, на кој поради болест, телесни недостатоци или поради изнемоштеност, од старост му е потребен придружник, а судот најде дека неговото сведочење е неопходно му припаѓа надоместок на трошоците и за придружникот според член 2 од овој Правилник.

Член 5

Барањето за надоместок на трошоците и наградата, учесникот во постапката го поднесува непосредно по преземањето на процесното дејствие.

Судот што ја води постапката ќе му укаже на учесникот во постапката на правото за надоместок на трошоците и на обврската барањето да го поднесе во определен рок.

Укажувањето на судот и изјавата на учесникот за остварување на неговото барање се забележуваат во записник.

Член 6

Учесникот во постапката поднесува докази со кои ќе ги оправда износите што ги бара.

Член 7

Ако учесникот во постапката не го извршил дејствието за кое однапред, целосно или делумно, му е исплатен надоместок, исплатениот износ ќе го врати во рокот што ќе го определи судот.

II. ИЗДАТОЦИ ЗА СВЕДОЦИТЕ, ВЕШТАЦИТЕ, ПРЕВЕДУВАЧИТЕ, ТОЛКУВАЧИТЕ, СТРУЧНИТЕ ЛИЦА И СЛУЖБЕНИТЕ ЛИЦА

1. Надоместок на патни трошоци

Член 8

Надоместокот на патните трошоци ги опфаќа издадоците за превоз со средства за јавен сообраќај, и надоместокот во вид на километража.

Трошоците од ставот 1 од овој член ги опфаќаат трошоците за одење од живеалиштето односно престојувалиштето до местото каде треба да се изврши сослушувањето, вештачењето, преведувањето или толкувањето и за враќање во местото на живеалиштето односно престојувалиштето.

Средствата во јавен сообраќај, во смисла на овој Правилник се: железница, автобус и брод.

По исклучок, трошоците за патување го опфаќаат надоместокот за превоз со авион, доколку тоа е поеконично.

Член 9

Надоместокот за превоз се пресметува за патување по најкраток пат и со поевтино сообраќајно средство.

Поскапо сообраќајно средство може да се употреби ако трошоците на превозот со поевтиното сообраќајно средство, заедно со другите трошоци (загубено време и сл.) би изнесувале повеќе од трошоците на превозот со поскапото сообраќајно средство.

Член 10

Трошоците се надоместуваат за патување со воз и брод од втора класа или автобус.

На вештаците, стручните лица, преведувачите и на другите учесници во постапката, инвалиди од прва до четврта категорија, им се надоместуваат патните трошоци за превоз со прва класа воз односно брод.

За патување на долги релации на сведоците, вештаците, преведувачите, толкувачите, стручните лица и службените лица им се надоместуваат и трошоците за легло за спиење. Височината на трошоците за легло за спиење се утврдува со приложување на билетот за платен превоз.

Член 11

Надоместокот за превоз не им припаѓа на сведоците, вештаците, преведувачите, толкувачите, стручните лица и службените лица кои користат право на бесплатен или повластен превоз. Ако превозот е извршен со користење на повластица за превоз, се исплаќа надоместок во височина на сторените трошоци.

Член 12

На релациите на кои не сообраќа средство во јавен сообраќај или не сообраќа во pogodно време или ако од други причини не можело да се користи тоа средство, на сведоците, вештаците, преведувачите, толкувачите, стручните лица и службените лица што користеле сопствено возило им припаѓа надоместок за сопствено возило во износ од 30% од највисоката цена на горивото за еден литар по изминат километар.

Надоместокот во вид на километража припаѓа само ако оддалеченоста од местото на живеалиштето односно престојувалиштето до местото каде што треба да се изврши процесното дејствие е поголема од 2 км во еден правец.

Височината на надоместокот се пресметува според бројот на изминати километри во двата правца.

Растојанието на релацијата за кое припаѓа надоместокот на километража се утврдува врз основа на службените податоци прибавени од надлежен орган, или врз основа на изјава на сведоците, вештаците, преведувачите, толкувачите, стручните лица и службените лица.

Член 13

Висината на патните трошоци за користење на средствата за јавен превоз се утврдува врз основа на возниот билет.

2. Надоместок на трошоците за исхрана и ноќевање (дневница)

Член 14

Трошоците за исхрана и ноќевање ги опфаќаат нужните трошоци за храна и ноќевање за време на престојот на сведокот, вештакот, толкувачот, преведувачот и

стручното лице, надвор од неговото живеалиште односно престојувалиште ако поради јавување на покана на судот поминал повеќе од осум часа во местото каде се презема дејствието сметајќи го и времето потребно за доаѓање во местото каде треба да ја изврши својата должност, како и за враќање во живеалиштето односно престојувалиштето.

Член 15

Висината на трошоците за исхрана и ноќевање се определуваат според цените за исхрана и ноќевање во местото на престојувањето на сведокот, вештакот, толкувачот и преведувачот.

Член 16

Висината на трошоците за прехрана и ноќевање на сведокот, вештакот, толкувачот, преведувачот и стручното лице кои се во служба во Армијата на Република Македонија или се припадници на Министерството за внатрешни работи, се определува според прописите за надоместок на трошоците за патување на воените лица, односно на припадниците на Министерството за внатрешни работи.

Ако на военото лице во местото каде што е повикан како сведок, вештак, толкувач, преведувач или службено лице му е обезбедено ноќевање во единица на Армијата на Република Македонија, му се определуваат само трошоците за исхрана.

3. Надоместок на личен доход и загубена заработувачка

Член 17

Надоместок на плата, односно на загубената заработувачка заради јавување на поканата во својство на сведок, вештак, толкувач или преведувач им припаѓа на лицата кои се во работен однос, на земјоделците, занаетчиите и на лицата кои самостојно вршат дејност.

Член 18

За лицата кои се во работен однос надоместокот на плата односно загубената заработувачка се определува во висина на просечната месечна нето - плата исплатена во Република Македонија во претходните три месеци.

На лицата во работен однос им припаѓа надоместок за загубен личен доход и загубена заработувачка и кога не отсутувале од работа, под услов да работат во редовна нокна работа, а должноста сведок, вештак, толкувач, постојан судски преведувач и стручно лице ја извршиле во времето кога се одмараат и се подготвуваат за редовна нокна работа.

Член 19

Надоместокот за загубената заработувачка за земјоделците, занаетчиите и за лицата кои самостојно вршат дејност, се определува во износ кој не може да биде помал од 400,00 денари ниту поголем од 800,00 денари дневно.

Висината на надоместокот од став 1 на овој член се определува според загубеното време и карактерот на работата (занимањето) на лицето на кое му припаѓа надоместокот.

Член 20

Ако на сведокот, поради болест, телесни недостатоци или години на старост му е потребно лице кое го придружува, трошоците за придружникот се определуваат согласно со одредбите од член 8 до 19 од овој Правилник.

III. ИЗДАТОЦИ ЗА ВИЗУЕЛНО-ТОНСКО СНИМАЊЕ И ПРЕПИС И УВИД ВО СНИМКИТЕ

Член 21

Издатоците за визуелно-тонско снимање и препис на снимките, како и трошоци на увидот ги опфаќаат:

- 1) трошоците за одржување и користење на опремата за визуелно-тонско снимање
- 2) реален трошок за медиумот на кој се врши преписот.

IV. НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ НА УВИД

Член 22

Трошоците за излегување на лице место заради вршење увид на учесниците во постапката чие присуство е задолжително, се исплатуваат според прописите за надоместок на патните и дневните трошоци од средствата на јавниот обвинител, а се надоместуваат од страна на лицето задолжено да ги сноси трошоците.

Ако времето поминато на увид надвор од просторите на судот е пократко од 8 часа, за секој поминат час на увидот се исплатува една десетина од височината на дневницата, независно од бројот на завршените предмети.

V. ПРЕВОЗНИ ТРОШОЦИ НА ОБВИНЕТИОТ

Член 23

Издатоците за превоз на обвинетиот ги опфаќаат:

- 1) трошоците направени при асистенција, и
- 2) патните трошоци изразени преку вредноста на еден километар.

Издатоците за превоз на обвинетиот, односно на лицето лишено од слобода се определуваат во рамките на потребните реални трошоци за превоз на обвинетиот и се исплатуваат согласно со поднесен трошковник од органот кој ги презема тие дејствија.

VI. ИЗДАТОЦИ ЗА ПРИВЕДУВАЊЕ НА ОБВИНЕТИОТ, ОДНОСНО НА ЛИЦЕТО ЛИШЕНО ОД СЛОБОДА

Член 24

Издатоците за приведување на обвинетиот, односно на лицето лишено од слобода се определуваат во рамките на потребните реални трошоци за приведување на обвинетиот и се исплатуваат согласно со поднесен трошковник од органот кој ги презема тие дејствија.

VII. ПРЕВОЗНИ И ПАТНИ ТРОШОЦИ НА СЛУЖБЕНИТЕ ЛИЦА

Член 25

Патните трошоци на службените лица се определуваат согласно со членовите 8 до 13 од овој Правилник.

Превозните трошоци на службените лица се определуваат во рамките на потребните реални трошоци за превоз кои се исплатуваат согласно со поднесен трошковник од органот кој ги презема дејствијата.

VIII. ИЗДАТОЦИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ОБВИНЕТИОТ ДОДЕКА СЕ НАОГА ВО ПРИТВОР И ТРОШОЦИ ЗА ПОРОДУВАЊЕ

Член 26

Издатоците за лекување обвинет додека е во притвор и трошоците за породување, освен трошоците што се наплаќаат од фондот за здравствено осигурување ги опфаќаат:

1) трошоците за лекување во здравствена установа додека се наоѓа во притвор,

2) трошоците за сместување и исхрана на обвинетиот во здравствена организација за душевно болни лица или друга здравствена установа на психијатриско поставање заради вештачење на неговата пресметливост,

3) трошоците за превоз на обвинетиот до здравствената организација и обратно,

4) трошоците за породување во здравствена установа.

Издатоците од став (1) и (2) на овој член се определуваат врз основа на документацијата од здравствената установа.

IX. ПАУШАЛЕН ИЗНОС

Член 27

Паушалниот износ се утврдува во рамките на износите определени со пропис, со оглед на траењето и сложеноста на постапката и имотната состојба на лицето кое е должно да го плати тој износ.

X. НАГРАДА И НУЖНИ ИЗДАТОЦИ НА БРАНИТЕЛОТ

Член 28

Надоместокот за наградата и нужните издатоци на бранителот се определуваат според Тарифата за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите по основ на трошковник.

Според оваа тарифа се определува и наградата кога странката ја застапува јавното правобранителство или друг орган или организација која има право на награда за застапување според адвокатската Тарифа.

Надоместокот за нужните издатоци и загубената заработувачка, како и трошоците за исхрана и ноќевање му припаѓаат и на бранител и полномошник кој не е адвокат и овие износи се определуваат според одредбите 8 до 19 на овој Правилник.

XI. НУЖНИ ИЗДАТОЦИ НА ПРИВАТНИОТ ТУЖИТЕЛ И НА НЕГОВИОТ ЗАКОНСКИ ЗАСТАПНИК, НАГРАДА И НУЖНИ ИЗДАТОЦИ НА НЕГОВИОТ ПОЛНОМОШНИК

Член 29

Издатоците за приватниот тужител, неговиот законски застапник и полномошникот ги опфаќа трошоците за патување и трошоците за исхрана и ноќевање кои се утврдуваат и одмеруваат според член 8 до 16 на овој Правилник.

Издатоците за приватниот тужител што е поканет како сведок се определуваат согласно одредбите од членовите од 8 до 16 на овој Правилник.

Надоместокот за награда на полномошникот на приватниот тужител се определува според Тарифата за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите по основ на трошковник.

XII. НУЖНИ ИЗДАТОЦИ НА ОШТЕТЕНИОТ И НА НЕГОВИОТ ЗАКОНСКИ ЗАСТАПНИК, НАГРАДА И НУЖНИ ИЗДАТОЦИ НА НЕГОВИОТ ПОЛНОМОШНИК

Член 30

Издатоците за оштетениот, неговиот законски застапник и полномошникот ги опфаќа трошоците за исхрана и ноќевање кои се утврдуваат и одмеруваат според член 8 до 16.

Издатоците за оштетениот што е поканет како сведок се определуваат согласно со одредбите од членовите од 8 до 16 на овој Правилник.

Надоместокот за награда на полномошникот на оштетениот се определува според Тарифата за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите по основ на трошковник.

XIII. ИСПЛАТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИ

Член 31

Во постапката за кривични дела за кои се гони по службена должност трошоците на учесниците во постапката како и трошоците за патување на службените лица, доведување на сведокот и обвинетиот, трошоците за лекување, превоз на обвинетиот и за породување се исплатуваат од средствата на судот што ја води постапката.

Ако учесникот во постапката е во работен однос, износот за надоместокот на личниот доход и загубената заработувачка ги исплатува судот по барање за рефундирање.

Член 32

Судот со решение ќе определи од однапред вложениот износ за плаќање на трошоците што ќе настанат со изведувањето на доказите, одреден износ да им се исплати на сведокот, вештакот, толкувачот или преведувачот.

По завршувањето на процесното дејствие судот во определен рок ќе ја повика странката да ја доплати разликата во износот помеѓу првобитно вложениот и потребниот износ за покривање на трошоците, а доколку вложениот износ е повисок разликата ќе се врати на странката.

Член 33

Судијата за сите трошоци направени во постапката составува трошковник на постапката, што се приложува кон списите на предметот, чии износи се земаат предвид при решавањето на предметот.

Трошковник на постапката ќе состави и органот за внатрешни работи што ја води постапката, замоленіот суд што го презел процесното дејствие и органот за внатрешни работи што го презел истражното дејствие, кои заедно со другите списи ќе му се достават на судот.

Замоленіот суд, односно органот пред кого се презема процесното дејствие, на учесникот во постапката кој е во работен однос, ќе му ги потврди податоците од значење за остварување на барањето за рефундација за исплата на надоместок за личен доход и за загубената заработувачка.

Судот во својот попис на трошоците ќе ги внесе износите за направените трошоци пред замоленіот суд односно органот за внатрешни работи.

Член 34

Судот, односно државниот орган од своите пресметковни средства ќе ги исплати трошоците за преземеното процесно дејствие, а потоа ќе бара од судот, односно органот по чие барање постапил да му ги надомести трошоците доколу тие однапред не му се предвидени за исплатување.

Член 35

Во постапката за кривични дела за кои се гони по приватна тужба, трошоците однапред ги исплатува:

1. приватниот тужител – трошоците за превоз и доведување на обвинетиот и трошоците за толкување, доколку тоа го бара;

2. лицето што предложило изведување на докази со сослушување на сведоци, вештаци, толкувачи, судски преведувачи, стручни лица и увид на лице место, како и патните трошоци на службените лица.

Ако во оваа постапка по службена должност е наредено преземање на дејствија што повлекуваат трошоци, нив ќе ги сноси странката во чиј интерес се преземаат дејствијата што се обезбедува со давање готови пари во потребниот износ за исплатување на трошоците. Ако дејствијата што се преземаат се во интерес на двете странки, ќе се определи секоја од странките да го сноси половина од износот.

Ако задолжената странка не е готова да ги сноси трошоците, тие ќе се исплатат од средствата на судот што ја води постапката, а потоа ќе се надоместат од лицето задолжено за нивна исплата.

Член 36

За однапред исплатените трошоци од средствата на судот се составува и посебен попис на трошоците, што се приложува кон судските списи, чии износи се земаат предвид при одлучувањето за трошоците во постапката.

XIV. РОКОВИ

Член 37

Барањето надоместок на трошоците односно исплатата на наградата, учесникот во постапката и лицето кое помагало при вештачењето, го поднесуваат веднаш по извршеното дејствие, даденото објаснение односно помаѓање.

На лицата од став 1 на овој член веднаш им се издава и потврда за времето што го поминале со учество во преземањето на дејството.

Потврдата што му се издава на учесникот, на лицето треба да му послужи како доказ за остварување на правото на рефундација.

Потврдата содржи податоци за времето поминато на пат од местото на живеалиштето односно престојувалиштето до судот и обратно и за времето на учество во процесното дејствие.

Државните органи и организации кои имаат право на надоместок на трошоци за награда за извршеното вештачење или на надоместок за лечење на обвинетиот, барањето го поднесуваат во рок од 30 дена од денот на извршеното врачување, односно од отпуштањето на обвинетиот од здравствената установа.

Учесникот во постапката кој има право на надоместок на трошоците поднесува доказ за издатоците и направените трошоци.

XV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 38

Со денот на влегување во сила на овој Правилник престанува да важи делот од Правилникот за надоместок на трошоците во кривичната и процесната постапка и постапката за стопанските престапи („Службен весник на Република Македонија“ број 118 април 1988 година) со сите негови измени и дополнувања („Службен весник на Република Македонија“ број 27/89, 47/89, 16/90, 1/91, 52/91, 42/92, 6/93, 1/94) кој ги уредува издатоците направени по повод кривичната постапка, од нејзиното поведување до нејзиното завршување и издатоците за преземени истражни дејствија пред истражната постапка.

Член 39

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

03 Бр.1077/2012
19 септември 2012 година
Скопје

ВД Претседател на Врховен суд
на Република Македонија,
Милка Стефкова, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3157.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011 и 136/11), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/11), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 22.10.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 43,929
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 45,346
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 46,113
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 45,696
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 35,388

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што :

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 83,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 85,00
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 73,50
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 62,50
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 43,280

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	82,50	82,00	81,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	84,50	84,00	83,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	73,00	72,50	72,00
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	62,00	61,50	61,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 0,080 до 0,080
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 0,030
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 0,040
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 0,890 до 0,890
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 0,300
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 0,300
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 21,740 до 22,018
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 12,145
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 3,230
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 23.10.2012 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-1941/1
22 октомври 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник

на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012131